

# ВОДИЧ

## ДОГОВОРОТ ЗА ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ



Совет за Корпоративно Управување  
Corporate Governance Council



Во соработка со проектот “Корпоративно управување и Законот за трговските друштва”  
од **USAID**

Скопје 2005

Подготвил:  
**Проф. Др. Елена Градишака Лазаревска**

Издавач:  
**Здружение на правници од стопанството на РМ  
Совет за корпоративно управување**

Уредувачки одбор:  
**Проф. Др. Тито Беличанец,**  
редовен професор на Правниот факултет во Скопје  
**Самир Латиф,**  
сениор правен советник при проектот CG & CL  
**Др. Грегори Ф. Масен,**  
директор на проектот CG & CL  
**Дерил Браун,**  
сениор правен советник при проектот CG & CL  
**Марија Игњатова Гошева,**  
правен советник при проектот CG & CL

Тираж:  
1000 примероци

Печати:  
Алма Печатница

Скопје 2005

## **Вовед**

Законот за трговските друштва од 2004 година<sup>1</sup> го дерогира концептот за основање на друштвото со ограничена одговорност по пат на донесување на два акта (акт за основање и договор за друштвото, односно основачки акт и договор за друштвото)<sup>2</sup> и го реафирмира концептот на единствен акт: *договор за друштвото*. Во Европа овој концепт е прифатен речиси без исклучок.

Во намера да го приближиме актуелниот концепт за основање на друштвото со ограничена одговорност до поширокиот круг "зависници" од Законот за трговските друштва ќе направиме напор да ги расветлим најрелевантните аспекти во врска со основачкиот акт на оваа форма на друштво.

## **Важни прашања**

Заради реализирање на нашата намера ќе се концептираме на одговорите на следната група прашања:

1. *Кои се белезите на договорот за друштвото со ограничена одговорност (во најпамошниот текст: договор за друштвото)?*

2. *Во која форма се склучува договорот за друштвото?*

3. *На кои начини основачите ѝ склучуваат договорот за друштвото?*

4. *Што е задолжителна, а што факултативна содржина на договорот за друштвото?*

5. *Како се вриат измениите на договорот за друштвото?*

---

<sup>1</sup> "Службен весник на Република Македонија", бр. 28/2004.

<sup>2</sup> Дуализмот на актите за основање на друштвото со ограничена одговорност е воведен во македонското право со Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија", бр. 50/2001), односно со Законот за трговските друштва од 2002 година ("Службен весник на Република Македонија", бр. 58/2002).

Пред да пристапиме кон одговорите на овие прашања ќе апсолвираме едно претходно прашање, а имено прашањето за тоа во кои членови на Законот за трговските друштва од 2004 година се извршени измени во врска со проблематиката за договорот за друштвото со ограничена одговорност. Најзначајните од нив ќе бидат наведени подолу.

### **Измени во законодавството**

- 1) Член 3, став 1, точка 9 ги креира контурите на автономниот нормативен поредок на друштвото со ограничена одговорност определувајќи дека другите општи акти на друштвото (правилник, одлука, деловник и други) мораат да бидат во согласност со договорот на друштвото.
- 2) Член 22, став 1 го реафирмира концептот за основање на друштвото со ограничена одговорност со еден акт - договорот за друштвото.
- 3) Член 22, став 4 статуира обврска за задолжително објавување на измените и дополнувањата на договорот за друштвото што содржат податоци коишто се запишуваат во трговскиот регистар како и обврска за изработка пречистен текст на договорот за друштвото при секоја негова измена и дополнување.
- 4) Член 170, став 3 статуира обврска потписите на основачите на договорот за друштвото, односно потписот на основачот на изјавата за основање на друштвото да се заверуваат кај нотар.
- 5) Член 171, став 1 нуди измени во поглед на задолжителната содржина на договорот за друштвото.
- 6) Член 183, став 1 ја проширува листата на прилозите што се поднесуваат кон пријавата за упис на основањето на друштвото со ограничена одговорност во трговскиот регистар.
- 7) Член 253 содржи поинакви решенија за правното дејство на одлуката за измена на договорот за друштвото.

## **Прашање 1: Белези на договорот за друштвото**

Законот за трговските друштва во ставот 1 од членот 170 го креира правилото дека "*друштвото со ограничена одговорносц се основа со договор за друштвото што го склучувааш сите основачи*". Ако друштвото го основа едно лице, договорот за друштвото се заменува со изјава на основачот за основање на друштвото (член 170, став 2). Овде основачот не склучува договор туку само дава изјава. Сумирано: зависно од тоа дали во својство на основач ќе се јави единствен содружник или двајца, односно повеќе содружници ќе постоеат разлика во природата на правната работа на којшто друштвото функционира. Ако е во прашање друштво основано од едно лице, друштвото ќе се темели на изјавата, како едностраница правна работа. Ако, пак, се работи за друштво основано од двајца или повеќе содружници, друштвото ќе почива на договорот, како двострана правна работа. Во првиот случај, по основањето на друштвото, ќе се воспостават односи само меѓу единствениот содружник и друштвото. По основањето на друштвото, во вториот случај, ќе се воспостават правни односи и меѓу самите содружници.

***Договорот за друштвото е основачки акт на друштвото.*** Тоа е договор со којшто повеќе (најмалку две) лица се обврзуваат дека ќе основаат друштво. Договорот за друштвото е израз на намерата да се создаде друштво ("affectio societatis") со однапред замислен влијак. Во прашање е договор со којшто се манифестира волја насочена кон создавање на правно лице.

Како основачки акт договорот за друштвото има извонредно значајна улога во конституирањето на друштвото како правен субјект. Имено, Законот за трговските друштва утврдува задолжителен упис на основањето на

друштвото во трговскиот регистар.<sup>3</sup> Уписот на основањето на друштвото во трговскиот регистар произведува определена правна последица: со уписот во трговскиот регистар друштвото стекнува својство на правно лице.<sup>4</sup> Уписот на основањето на друштвото во трговскиот регистар се врши врз основа на пријава за упис кон која задолжително се приложува, меѓу другото, и договорот за друштвото, односно изјавата за основање на друштвото, со сите прилози вклучувајќи го и полномошното за полномошникот, заверени од нотар (член 183, став 1, точка 1).

**Договорот за друштвото**, значи, **има карактер на облигаторен прилог кон пријавата**. Консеквенцата од неприложувањето на договорот за друштвото кон пријавата е позната: неможност за упис на основањето на друштвото во трговскиот регистар.<sup>5</sup>

**Во нормативниот поредок на друштвото со ограничена одговорност договорот за друштвото има позиција на основен и на највисок акт.**

Две мерила се клучни за определбата на творецот на законскиот текст за ваквата квалификација на договорот за друштвото: (а) значењето на односите што со договорот се уредуваат и (б) рангот на договорот во системот на актите во друштвото со ограничена одговорност.

Предмет на регулација на договорот за друштвото се прашања и односи од највitalно значење за положбата и животот на друштвото со ограничена одговорност. Од овој факт произлегува и неговиот третман на основен акт во нормативниот механизам на друштвото.

Во нормативен поредок на друштвото со ограничена одговорност договорот за друштвото има признат примат.

---

<sup>3</sup> “Основањето на друштвото се запишува во трговскиот регистар” (член 182, став 1 од Законот за трговските друштва).

<sup>4</sup> Закон за трговските друштва, член 25, став 2.

<sup>5</sup> Види: член 94 од Законот за трговските друштва.

Суштествено: Законот за трговските друштва ги обликува контурите на нормативниот поредок на друштвото со ограничена одговорност. Законот предвидува донесување и на "други акти на друштвото" недефинирајќи ги докрај нивната позиција во поредокот и нивниот меѓусебен однос. Меѓутоа, Законот експлицитно го "востоличува" договорот за друштвото како највисок акт на друштвото со ограничена одговорност кога определува дека *други<sup>ште</sup> о<sup>шти</sup> ак<sup>ти</sup> на друштво<sup>што</sup> (правилник, одлука, деловник и друг) мораат да бидат во согласност со договорот за друштво<sup>што</sup>* (член 3, став 1, точка 9).

Значи, договорот за друштвото, иако не е единствен инструмент на реглементативниот механизам на друштвото, сепак е највисок инструмент по ранг во тој механизам. Поинаку: во нормативниот механизам на друштвото со ограничена одговорност нема акт што би имал третман на "повисок" акт од договорот за друштвото, акт на којшто договорот за друштвото би му бил подреден. Подреденоста на договорот за друштвото постои единствено vis-à-vis законот, како државен акт. Сите други општи акти на друштвото со ограничена одговорност треба да му бидат подредени на договорот за друштвото.

*Договорот за друштво<sup>што</sup> е штрафен акт на друштво<sup>што</sup> со ограничена одговорност. Со него се уредуваат односи од штрафен карактер.* Но, во случајот кога друштвото се основа на определено време договорот за друштвото е акт со ограничен век на важење.

## **Прашање 2: Форма на договорот за друштвото**

### ***Формата на договорот за друштво<sup>што</sup> е писмена.***

Норматворецот, во согласност со одредбата на ставот 2 од членот 22, бара договорот за друштвото да биде склучен во писмена форма. Волјата на основачите за склучување на договорот за друштвото, како договорни страни, мора да биде изразена во писмена форма. Нереспектирањето на регулата од членот 22, став 2 од Законот за трговските

друштва повлекува можност за поведување постапка за утврдување ништовност на друштвото.<sup>6</sup>

Битно: во македонскиот Закон за трговските друштва е акцептирано решението за формализирано настанување на друштвото со ограничена одговорност. Творецот на законоскиот текст не допушта настанување на друштвото со ограничена одговорност на неформален начин, т.е. со склучување договор за друштвото во усна форма или со конклudentни дејствија.

И уште нешто: *Законот за трговскиот друштвото гради филозофија за неоѓодносот од заверка на тој начин на основачите на договорот за друштвото кај ношар* (член 170, став 3). Со ваквото решение законодавецот пополнува една правна празнина, досега присутна, изедначувајќи го, на тој начин, договорот за друштвото со ограничена одговорност по форма со договорите на другите трговски друштва (јавното трговско друштво, командитното друштво и командитното друштво со акции).

### **Прашање 3: Начини на склучување на договорот за друштвото**

*Основачите лично го склучуваат договорот за друштвото.*<sup>7</sup> Тие, на тој начин, лично ја изразуваат својата волја за склучување на договорот. Јасно, лично можат да склучуваат договор само физички лица со потполна деловна способност. Волјата на физичките лица без или со ограничена деловна способност и волјата на правните лица можат валидно да ја изразат само нивните законски застапници, односно нивните застапници по закон. Но, понекогаш, од разновидни причини, физичкото лице коешто има потполна деловна способност, законскиот застапник на физичкото лице без или со ограничена

---

<sup>6</sup> Види: член 33, став 1, точка 1 од Законот за трговските друштва.

<sup>7</sup> Закон за трговските друштва, член 170, став 4.

деловна способност и застапникот по закон на правното лице - не ќе бидат во можност лично да пристапат кон склучување на договорот за друштвото. Можно е, во тој случај, физичкото лице, неговиот законски застапник и застапникот по закон на правното лице да му дадат полно мошно на некое друго лице. *Законот за трговскиите друштва, со регулашта од членот 170, став 4 дава термиција договорот за друштво да се склучи преку полномошник.* Поинаку: Законот за трговските друштва ја допушта можноста едно лице да склучи договор за друштвото во име и за сметка на друго лице, а врз основа на полномошно т.е. на правна работа склучена меѓу тие две лица.

Во поглед на формата на полномошното норматворецот е експлицитен: *полномошниото за склучување на договорот за друштво мора да биде заверено кај поштар.*

#### **Прашање 4: Содржина на договорот за друштвото**

Членот 171 од Законот за трговските друштва има позиција на основен член што ја третира содржината на договорот за друштвото, односно на изјавата за основање на друштвото.

Прашањето за содржината на договорот за друштвото, односно на изјавата за основање на друштвото во членот 171 од Законот за трговските друштва е уредено на две рамништа:

- задолжително; и
- факултативно.

*Првошто рамниште е описано во ставот 1 од членот 171 каде се утврдени прашањата што влегуваат во обликоторната содржина на договорот за друштво, односно на изјавата за основање на друштво.* Попрецизно: Законот за трговските друштва, во првиот став на овој член, применувајќи го начелото на позитивната енумерација, таксативно ги набројува

одредбите што облигаторно се вградуваат во договорот, односно во изјавата. Атрибут на "облигаторна состојка" на договорот за друштвото, односно на изјавата за основање на друштвото, според членот 171, став 1 од Законот за трговските друштва, имаат одредбите за:

- 1) името и презимето, ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на личната картица ако содружникот е ситејански физичко лице или на друга исхрана за утврдување на иденититетот - важечка во неговата земја и неговото државјанство како и месецот на живеење, односно фирмата, седиштето, МБС, ако содружникот е правно лице;
- 2) фирмата и седиштето на друштвото ;
- 3) предметот на работење на друштвото;
- 4) времетраењето на друштвото;
- 5) износот на основната главнина и износот на влогот на секој содружник одделно, а ако влогот е нејаричен - подробен опис и назначување на неговата вредност;
- 6) начинот и времето на уплатата на паричниоте влогови што не се уплатуваат во целосот;
- 7) името и презимето, ЕМБГ на управителот, односно управителите, бројот на пасошот, односно бројот на личната картица за ситејански физичко лице или на друга исхрана за утврдување на иденититетот - важечка во неговата земја и неговото државјанство како и месецот на живеење;
- 8) заслугувањето на друштвото;
- 9) правата и обврскиите што содружниците ги имаат српрема друштвото, покрај уплатата на своите влогови, како и правата и обврскиите коишто ги има друштвото српрема основачите;
- 10) начинот и мерилата за распределба на добивката и начинот на покривање на загубата;
- 11) управувањето со друштвото; и
- 12) престанувањето на друштвото.

Сите прашања што спаѓаат во задолжителната сфера на договорното уредување можат, во синтетизиран облик, да се класифицираат на следниот начин: а) генералиите, односно ознаките за идентификација на содружникот; б) статусните белези на друштвото ( фирмата, седиштето и предметот на работење); в) времетраењето на друштвото; г) имотно-правните односи во друштвото (износот на основната главнина и износот на влогот на секој содружник одделно, описот на непаричниот влог и назначувањето на неговата вредност, како и начинот и времето на уплатата на паричните влогови што не се уплатуваат во целост); д) генералиите на управителот, односно управителите; г) настапувањето на друштвото во правниот промет т.е. во односите со трети лица (застапувањето на друштвото); е) правата и обврските на содружниците спрема друштвото како и правата и обврските на друштвото спрема основачите; ж) начинот и мерилата на распределба на добивката и начинот на покривање на загубата; з) организацијата на управувањето со друштвото; и с) престанувањето на друштвото.

Излишно е да се докажува дека горенаведените групи на прашања мора да ги содржи договорот на секое друштво со ограничена одговорност независно од начинот на неговото настанување, предметот на работење, износот на основната главнина, големината и од другите релевантни околности. Неговите специфичности (начинот на настанокот, предметот на работењето, големината) се одразуваат единствено во опфатот и во начинот на уредувањето на односите и на прашањата што потпаѓаат под т.н. задолжителен договорен резерват.

При изработката на договорот за друштвото треба посебно да се има предвид фактот дека примената и почиствувањето на одредбата од членот 171, став 1 од Законот за трговските друштва не се доволни за физиономирањето на договорот за друштвото. За неговото успешно физиономирање нужно е оваа одредба да се доведе во "спој" со

другите одредби од Законот за трговските друштва во кои што е утврдена облигација за задолжително уредување на конкретен однос, односно прашање со договорот за друштвото.

Зошто?

Регулата од членот 171, став 1 од Законот за трговските друштва е основна но не и единствена одредба во која е определена содржината на договорот за друштвото на задолжителен начин.

*Во Законот за трговскиите друштва задолжителната содржина на договорот, освен во членот 171, став 1, како основен член, се определува и се утврдува во исковите членови. Согласно одредбите на овие членови, со договорот за друштвото задолжително се уредуваат и некои други прашања.* Овде ќе ги наведеме гробот од нив:

- фирмата, називот, односно името на лицето кое го внесува нейаричниот влог, подробниот спис на нейаричниот влог и неговата проценета вредност (член 35, став 1);

- начинот на промена на фирмата (член 44, став 2) како и начинот и посилата на промена на седиштето на друштвото (член 61, став 2);

- начинот на давање прокура (член 68, став 3);

- обврскиите на содружнициите с врема друштвото (член 168);

- содружникот кој го внесува нейаричниот влог, нейаричниот влог што се внесува, вредността тој којашто друштвото го презема нейаричниот влог и погодностите што за тоа му се признаваат на содружникот (член 176, став 1 и член 178);

- начинот на одлучувањето за распределбата, времето кога таа се вриши, начинот на кој се води евиденцијата за распределбата и се утврдува износот на кој секој одделен содружник има право, ограничувањата при распределбата (член 185, став 4);

- начинот на одредувањето на досегаността на улатајата на неулатениот дел од влогот (член 186, став 1);
- начинот на улатајата на преоспитаните износ на паричниот влог воколку целиот износ не е платен при основањето на друштвото (член 186, став 5);
- начинот на водењето на книгајта на удели (член 195, став 4);
- условиите за распореда на имот со уделите (член 197, став 1);
  - начинот и постапката на пренесувањето на уделите во друштвото (член 197, став 2);
  - условиите под кои уделот може да се заложи (член 197, став 6);
  - случаите кога уделот може да биде повлечен (член 205);
    - начин на обезбедување право на увид во актиите и во другите документи на друштвото (член 212, став 1);
    - прашањата за кои содружнициите одлучуваат на собир на содружнициите или преку доношување, начинот, условиите и постапката на донесувањето на одлукиите (член 213, став 2);
    - роковите за свикување на собирот на содружниците (член 216, став 2);
    - начинот на водењето на книгајта на одлуки (член 224, став 4);
  - сославој, организацијата, работата и надлежностите на органот на управување на друштвото (член 231, став 2);
    - определувањето на бројот на управителите (член 233, став 1);
    - овластувањата на управителот (член 235, став 1)
    - ограничувањата на овластувањето за застапување на друштвото од страна на управителот (член 236, став 3);

- начинот и рокот во коиштото на содружнициите им се доспаваат годишната сметка и годишниот извештај за работата на друштвото во претходната деловна година (член 240, став 3);
- донесувањето на одлуките и начинот на работата на надзорниот одбор (член 248, став 3);
- начинот и условиите за осигурување на концролниот овластувања на содружникот (член 251, став 2);
- определувањето на минималниот износ на задолжителната остатка резерва (член 485, став 1).

**Рамништето на факултивната содржина на договорот за друштвото, односно на изјавата за основање на друштвото е описано, так, во вториот дел од членот 171 од Законот за трговскиите друштва.** Овде творецот на законскиот текст го креира правилото дека со договорот за друштвото, односно со изјавата за основање на друштвото, покрај односите и прашањата што спаѓаат во доменот на таканаречената "задолжителна договорна материја", можат да се уредуваат и други прашања и односи. Овие вдруги прашања и односиг имаат белег на факултивни состојки на договорот за друштвото, односно на изјавата за основање на друштвото.

Но, увид во факултивната содржина на договорот за друштвото може да се стекне единствено со "сумирањето" на одредбите од Законот за трговските друштва во коишто е утврдена дозвола на содружниците тие:

- или самите да уредат едно конкретно прашање,
- или прашањето да го уредат на поинаков начин од начинот понуден во точно определената законска одредба.

**На содружнициите на друштвото, согласно регулиште на Законот за трговскиите друштва, им е дозволено самиште да ги уредат следните прашања:**

- можността за решавање на споровите што се однесуваат на договорот за друштвото со споразуба или со арбитража (член 41);

- можност<sup>и</sup>та на содружници<sup>и</sup>те да си определат и други права освен оние што им се определени со Законот за трговски<sup>и</sup>те друштва (член 184, став 2);
- можност<sup>и</sup>та сите или одделни содружници да дадат дојолништвни дојлати над износот на влогот (член 191, став 1);
- можност<sup>и</sup>та за определување обврска на друштвото на содружници<sup>и</sup>те да им издава тојаврда за удел (член 194, став 1);
- можност<sup>и</sup>та за ограничување на пренос на удел по јат на наследство и за прибавување со стекнување на некој имот како целина (член 199, став 3);
- можност<sup>и</sup>та да се исклучи поделбата на уделот (член 201, став 3);
- другите основи за престанување на содружничкиот однос освен оние предвидени во Законот за трговски<sup>и</sup>те друштва (член 206, став 2);
- можност<sup>и</sup>та за истапување, односно за исклучување на содружникот и определувањето на условите, постапката и последиците од истапувањето, односно од исклучувањето на содружникот од друштвото (член 207, став 1 и член 208, став 1);
- можност<sup>и</sup>та собирот на содружници<sup>и</sup>те да одлучува и за други прашања освен за оние предвидени во Законот за трговски<sup>и</sup>те друштва (член 215, став 2);
- можност<sup>и</sup>та да се определи содружници<sup>и</sup>те да одлучуваат за прашањата за коишто се одлучува на собирот на содружници<sup>и</sup>те преку дошичување (член 215, став 3);
- можност<sup>и</sup>та за назначување на првиот управител со договорот за друштвото (член 232, став 2);
- можност<sup>и</sup>та за образување надзорен одбор на друштвото (член 245);
- можност<sup>и</sup>та за назначување на првиот надзорен одбор, односно на контролорот (член 246, став 1);

- определување на работиите што не можат да се вршат без одобрение на надзорниот одбор, односно на концилорот (член 249, став 4);
- можността за определување идолосемо мнозинство, односно за предвидување на доделни услови за измена на договорот за друштвото (член 252, став 1);
- можността за предвидување други основи за претпоставување на друштвото освен оние предвидени во Законот за претпоставка друштва (член 265, став 3);
- можността за изготвување финансиски извештаи за иокуси периоди од деловната година (член 477, став 3);
- можността за создавање посебни резерви (член 486, став 1);
- можността содружникот да добие дивиденда, односно аванс од дивиденда во пари или во удел (член 488, став 1);
- можността за овластување на органот на управување на друштвото во текот на деловната година да им ислатка на содружниците аванс на име дивиденда (член 489, став 1);
- можността за назначување и на други физички или правни лица како ликвидатори (539, став 2).

**На содружниците во друштвото им е додушено да ги уредат иконаку од она како тоа е створено во одредбите на Законот за претпоставка друштва следниште прашања:**

- лицата и условите под кои на овие лица може да им се даде прокура (член 69, став 1);
- начинот на поднесување на претпоставките за основање на друштвото од страна на основачите (член 180, став 1);
- начинот на ислатата на надоместокот на претпоставките за основање на друштвото (член 180, став 3);
- правоот на учество во добивката (член 185, став 1 и 2);

- меѓусебниот однос на содружнициите ѝ овод уштайшина на юаричниите влогови (член 186, став 2);
- мнозинството со кое се донесува одлука што за доболништвени дојлайти и други прашања во врска со доболништвени дојлайти (член 191, став 2, 4 и 6);
- определувањето на големинаата на уделот на содружникот во друштвото (член 193, став 1);
- посебните услови ѝод кои се пренесува уделот на третото лице (член 198, став 3);
- мнозинството гласови ѝпотребно за ѝodelба на удел (член 201, став 1);
- лицето кое има право на свикување на собирот на содружнициите (член 216, став 1);
- начинот за свикување и местото на одржување на собирот на содружнициите (член 217, став 1 и 4);
- можноста за определување тоинакво право на глас од она што е определено во Законот за преторскиите друштва (член 218, став 2);
- кворумот и донесувањето одлуки (член 219);
- времето за коешто се избира управител кој не е содружник (член 232, став 4);
- можноста за реизбор на управителот (член 232, став 5);
- овластувањата и правата на управителите во однос на водењето на работите на друштвото (член 235, став 3);
- овластувањето за заспакување ако друштвото има повеќе од еден управител (член 236, став 2);
- начинот на работата на управителите (член 237, став 1 и 2);
- начинот на избор и на општовикување на членовите на надзорниот одбор, односно на контролорот (член 246, став 1);
- времето на избор и на реизбор на членовите на надзорниот одбор (член 247, став 2 и 3);

- мнозинството гласови потребно за донесување одлука за измена на предметот на работење на друштвото утврден во договорот за друштвото (член 252, став 2);
- начинот на преземање нови влогови од страна на содружнициите (член 256, став 2) и преземањето нови влогови и од лица кои не се содружници (член 256, став 3);
- мнозинството гласови потребно за донесување одлука за преобразба на друштвото од една во друга форма на друштво (член 510, став 2);
- начинот на засилување на друштвото во ликвидација, ако се поставени повеќе ликвидатори (член 543, став 2);
- начинот на распределба на имотот и тој осстанува по намирувањето на обврскиите criterii доверилии (член 546, став 2).

**Напомена:** Листите на прашања понудени во овој труд, а што се однесуваат на задолжителната, односно на факултативната содржина на договорот за друштвото не се затворени.

Да резимираме. Сите прашања од доменот на таканаречената "материја на договор за друштвото" можат да се класифицираат во три групи:

*Прашања што мораат да се уредат со договорот за друштвото. Овие прашања, како битни, а сообразно на тоа и како облигаторни сословјки претставуваат essentia negotii (сушесвената содржина) на договорот за друштвото.*

Во таа смисла тие се содржински дел на секој договор за друштвото. Неуредувањето на овие прашања со договорот за друштвото повлекува санкции. Прецизно:

недостатокот макар и на една од овие есенцијални состојки го чини договорот ништовен.<sup>8</sup>

*Прашања што можат, но не мораат да се регулираат со договорот за друштво.*

Уредувањето на овие прашања е допуштено, но не е задолжително.

*Прашања што во договорот за друштво можат да бидат уредени поинаку од она како тоа е спорено во одредбиште на Законот за трговските друштва.*

Кај оваа група прашања законодавецот допушта поинаква регулација од онаа што самиот ја понудил. Ако прашањето не биде уредено со договорот за друштвото се применуваат регулатите на Законот за трговските друштва. Овие регули од Законот се познати како "гаранциски регули" бидејќи нудат, односно гарантираат решение секогаш кога такво решение недостасува во договорот за друштвото.

*Прашањата од втората и третата група имаат белег на факултативни соодветји на договорот за друштво и претставуваат ациденцијалиа негови (споредна, небитна содржина) на договорот. Отаде, нерегулирањето на овие прашања со договорот за друштво не се санкционира.*

Првата група прашања го сочинува законскиот, "задолжителен дел", а втората и третата група "слободни-от дел" на договорот за друштвото што содржи дополнителни одредби во однос на законскиот минимум.

Законот за трговските друштва ја утврдува содржината на договорот за друштвото во контекстот на тезата за него како индивидуален акт на друштвото со ограничена одговорност, акт кој го изразува она што е посебно и

---

<sup>8</sup> Види: член 43 од Законот за трговските друштва.

што е индивидуално за секое друштво *in concreto*. Законот, имено, тргнува од концептот за договорот за друштвото како акт - креација којшто на "сопствен" начин, зависно од конкретните потреби и специфичности, ги уредува односите во поглед на секојдневното функционирање на друштвото.

### **Прашање 5: Измена на договорот за друштвото**

Во текот на постоењето на друштвото со ограничена одговорност, на начинот и под условите утврдени во Законот за трговските друштва, договорот за друштвото може да трпи измени.

*Договорот за друштвото може да се измени само со одлука на содружнициште, донесена најмалку со тричештринско мнозинство од вкупниот број гласови.* Во договорот за друштвото може да се определи поголемо мнозинство, а може да се предвидат и дополнителни услови за негова измена.

Посебен режим Законот за трговските друштва предвидува во два случаја, имено, во случаите кога се донесува: а) одлука за измена на предметот на работење на друштвото утврден во договорот за друштвото и б) одлука за зголемување на утврдените обврски или за намалување на правата на содружниците што им припаѓаат според договорот за друштвото. *Во првиот случај, ако со договорот не е јоинаку оределено, одлуката се донесува едногласно* (член 252, став 2), а во вториот случај, со согласност на сите оние содружници коишто се засегнати од зголемувањето на обврскиште, односно од намалувањето на правата (член 252, став 3).

*Измените и дополнувањата на договорот за друштвото се вршат во исклучна форма.* Измените и дополнувањата на договорот за друштвото што содржат податоци коишто се запишуваат во трговскиот регистар задолжително се објавуваат. При секоја измена и дополнување се изработка пречистен текст на договорот за

друштвото во којшто се внесуваат извршените измени и дополнувања.<sup>9</sup> Примерок од пречистениот текст се доставува до судот којшто го води трговскиот регистар. Ако за измената на договорот за друштвото или за некои негови одредби е потребна согласност на надлежен орган определен со закон, кон пријавата се приложува и согласноста (член 22, став 4).

Одлуката за измена на договорот за друштвото се запишува во трговскиот регистар. Пријавата ја поднесува управителот или од него овластено лице со полномошно, заверено кај нотар. Кон пријавата за упис се приложува одлуката за измена на договорот за друштвото и пречистениот текст на договорот за друштвото (член 253, став 1 и 2).

Уписот на одлуката за измена на договорот за друштвото во трговскиот регистар се објавува со посочување на бројот на одлуката и датумот кога е донесена (член 253, став 3).

Одлуката за измена на договорот за друштвото има правно дејство спрема содружниците од денот на нејзиното донесување (член 253, став 4).

### **Листа на практични прашања поврзани со темата**

Две прашања се посебно значајни во врска со темата што е апсолвирана во оваа брошура.

Прво, дали договорот за друштвото треба да го содржи само законскиот "облигаторен" дел или треба да го содржи и "слободниот" дел, односно дали да се изготви развиен текст на договорот за друштвото ("подолга варијанта") и во него "ресорната материја" да се уреди поинаку од пропишаното со диспозитивните одредби на Зако-

---

<sup>9</sup> "Содружниците, со одлуката за измена на договорот за друштвото, го овластуваат управителот, односно надзорниот одбор, односно контро-лорот, ако друштвото има орган на надзор, да подготви пречистен текст на договорот за друштвото во којшто ги внесува измените - извршени со одлуката за измена на договорот за друштвото" (член 252, став 5 од Законот за трговските друштва).

нот за трговските друштва, или да се изготви симплифициран текст на договорот за друштвото ("куса варијанта") и во него да се внесат само неопходните одредби нужни за индивидуализацијата на друштвото коешто се основа?

Второ, кои одредби треба да се вградат, а да не се оптовари текстот на договорот за друштвото?

### **Препораки**

**Право**, на стојалиште сме дека не е препорачливо да се применуваат екстремни варијанти, односно договори за друштвото со минимален или со максимален обем. Во деловната практика договорот за друштвото, во начело, би требало да егзистира во обем секако поголем од законскиот минимум. Зашто, друштвото со ограничена одговорност е друштво со внатрешен индивидуалитет и со определени посебности. Токму заради определувањето на овие посебности во договорот за друштвото, како акт преку којшто доаѓа до израз интерната персоналност на друштвото, покрај законскиот минимум, треба да бидат инкорпорирани и дополнителни одредби.

Имајќи го предвид фактот дека норматворецот во ставот 1, точка 9 од членот 3 на Законот за трговските друштва допушта другите прашања и односи од значење за друштвото, а што не се уредени со договорот за друштвото, да се уредат со други акти на друштвото, на изготвувачите на договорот им останува обврската да го избалансираат изборот на одредбите што ќе ги вградат во договорот за друштвото, како основен акт, од една, и во другите акти, од друга страна. Притоа, изборот на одредбите што ќе влезат во договорот за друштвото треба да биде извршен во мерка што ќе обезбеди оптимална "доза" на негова индивидуализација. Само на тој начин договорот за друштвото ќе фигурира како конкретен и индивидуален акт примерен на реалните односи и специфики.

**Второ**, при изготвувањето на договорот за друштвото се отвора и прашањето за изборот на пооделните

одредби коишто ќе влезат во договорот, односно прашањето за нивното разликување во смисла на тоа дали некоја одредба на договорот е когентна одредба на Законот за трговските друштва, која поинаку и не може да гласи, или се работи за диспозитивна одредба, која би можела да гласи и поинаку или, пак, воопшто и не мора да егзистира во договорот. Несомнено овде се крие најсуптилниот дел од одговорот.

***При изготвувањето на договорот за друштвото би требало да се стапи следното:***

1. Да се направи листа на сите прашања што, сојзасно Законот за трговскиите друштва, мораат да се уредат со договорот за друштвото.

2. Да се направи листа на сите прашања што, сојзасно Законот за трговскиите друштва, можат да се уредат со договорот за друштвото.

3. Да се направи листа на сите прашања што, сојзасно Законот за трговскиите друштва, можат да се уредат на начин поинаков од овој во точно определена законска одредба.

4. Да се направи листа на прашања што можат да се уредат со договорот за друштвото, иако не се наведени во Законот за трговскиите друштва, освен ако тоа не е изрично исклучено со неговите одредби.

5. Сумирајќи ги сите прашања наведени во точките 1-4 да се состави листа на одредби што треба да суштесиствуваат во договорот за друштвото и да се определат нивниот редослед.

6. Онаму каде е можно и постребно, да се наведат различните варијанти на одредбите со коишто се уредуваат пооделни прашања и односи, врз основа на што треба да се изврши избор на најноволната варијанта.

7. Да се обликува содржината на секоја поодделна одредба.

Овој водич претставува дел од серијалот на публикации за новиот Закон за трговски друштва подготвен од Здружението на правници од стопанството на РМ и Советот за корпоративно управување во соработка со **USAID** Проектот за корпоративно управување и Закон за трговски друштва. Овие брошури и избрана литература може да ги најдете на [www.maccorpgov.com.mk](http://www.maccorpgov.com.mk) и [www.mbla.org.mk](http://www.mbla.org.mk).

Јазична поддршка од **USAID** Проектот за корпоративно управување и Закон за трговски друштва:

Весна Миркоска, Главен лектор

Марија Стојановска

Ана Шошолчевска